



eScan за мали и средни претпријатија со "cloud" заштита

ИТ безбедноста е од заеднички интерес за сите компании, а малите и средните претпријатија не се исклучок. Малите и средните компании, исто така, се потпираат врз технологијата и мрежите како и големите претпријатија, но генерално не можат да си дозволат да одвојат средства за управување на безбедноста на нивната мрежа.

Најновата верзија на eScan за мали и средни претпријатија со "cloud" заштита е развиена со фокус врз растечките потреби за безбедност на малите и средните претпријатија. eScan за мали и средни претпријатија нуди следна генерација на заштита на корпоративно ниво за малите и средните претпријатија од вируси, шпионски софтвери, спам, фишинг, хакирање, кражба на податоци и "zero-day" закани по многу ниска цена. Централизираната веб-базирана администраторска конзола му помага на мрежниот администратор да воспостави политика на компјутерите на клиентите за да се спречат инфекции со малициозен софтвер и да се зголеми продуктивноста преку контрола на веб пристап и контрола на апликации.

Главни карактеристики



New Secure Web Interface with Summarized Dashboard

Новиот безбеден веб интерфејс користи SSL технологија за енкриптирање на сите комуникации. Сумаризираната контролна табла му обезбедува на администраторот статуси на управуваните клиенти во графички формати, како статус на употреба, статус на заштита и статистика на заштита.



Endpoint Security with Device Management and Application Control (Improved)

Администраторите може да доделуваат привилегии на клиенти за пристап до отстранливи уреди, како веб камери, CD-ROM, USB уреди, како и композитни и Bluetooth уреди, SD картички, уреди за обработка на слики итн. Функцијата за контрола на уредот Ви помага во следење уреди што се приклучени на системот во мрежата. Заштитата со лозинка помага да се блокираат неовластените USB уреди. Освен тоа, новата подобрена функција за контрола на апликации на eScan Ви овозможува да блокирате, да одобрувате и да дефинирате временски ограничувања за апликации.



Asset Management (New)

Модулот Asset Management на eScan обезбедува конфигурација на целиот хардвер, како и листа на инсталирани или деинсталирани софтвери на компјутерите на клиентите. Ова им помага на администраторите да ги следат сите хардверски и софтверски ресурси инсталирани/деинсталирани на сите компјутери на клиентите поврзани на мрежата.



Print Activity (New)

eScan има модул за активност на печатење што ефикасно ги следи и ги забележува сите активности на печатење од страна на сите управувани компјутери. Ви дава детален извештај во PDF, Excel или HTML формати на сите активности на печатење од страна на сите управувани компјутери преку сите печатачи поврзани локално на некој компјутер или на мрежата.



Network Outbreak Prevention, Live Alerts and Reports

eScan автоматски спречува ширење инфекции со малициозен софтвер на мрежите и праќа сигнали до администраторот за епидемиите во мрежата. Исто така, може моментално да прикажува сигнали во живо во однос на апликациите, USB/флеш уредите и информациите за преговарањето од страна на клиентите. Администраторите може да побараат детални извештаи за сите клиенти и, исто така, може да ги извезуваат извештаите во HTML и PDF формати за длабинска анализа.



Enhanced Firewall

Двонасочниот Firewall со предефинираните правила за клиентите го следи и го забележува целиот дојдовен и појдовен сообраќај, во согласност со политиката дефинирана за клиентот.



The New Faster and Intelligent On-Demand Scanner

Новиот on-demand скенер со whitelisting технологија извршува побрзо скенирање на клиентите и не ги оптоварува системските ресурси. Режимот „батерија“ автоматски детектира кога лаптопот/нетбукот е на батерија и ги ограничува процесите што ги оптоваруваат ресурсите, како закажани скенирања од почеток, со што овозможува ненамалено време на батеријата.

Главни предности

Обезбедува постојаност на деловната активност

Спречува малициозен софтвер, кражба на податоци и загуба на продуктивност.

Enhanced Multi-layered Protection Server and Endpoints

Овозможува заштита од малициозни софтвери, хакирање, фишинг и спам за серверот и за клиентите.

Намалени ИТ трошоци

Ги намалува трошоците за управување со безбедноста преку File Reputation услуги, Asset Management, активност на печатење, ADS интегрирање и поддршка за NAC, NAP и VMWARE.

Други важни карактеристики

- Инсталација прилагодена според клиент
- Далечинско поврзување со клиенти од eScan
- Управувачка конзола
- Интегрирање услуги на активен директориум
- File Reputation услуги
- Заштита од малициозни софтвери во реално време
- Софистицирано блокирање фајлови и заштита на фолдери
- Cloud-базираната eScan заштитна мрежа обезбедува заштита од тековни закани
- Мокно хеуристичко скенирање за проактивна заштита
- Напредна веб заштита со виртуелна тастатура, веб фишинг и URL филтер за малициозни софтвери
- Автоматски бекап и враќање критични системски фајлови
- Hotfix управување
- One Time лозинка
- Извезување у увезување подесувања на управувачката конзола на eScan
- Поддршка за NAC, NAP и VMWARE
- Автоматски компресирани ажурирања
- Волшебник (wizard) за креирање Windows®-базиран диск за спасување за чистење Rootkits и инфектори на фајлови
- Вградена eScan далечинска поддршка
- 24x7 бесплатна онлајн техничка поддршка

Note

For supported languages, please visit below URL:
 eScan Anti-Virus with Cloud Security for SMB - www.escanav.com/smb_av
 eScan Internet Security Suite with Cloud Security for SMB - www.escanav.com/smb_iss

eScan Feature	eScan Internet Security Suite with Cloud Security for SMB	eScan Anti-Virus with Cloud Security for SMB
Real-Time AV Scanning	✓	✓
Advanced Proactive Detection	✓	✓
Spyware, KeyLogger, Rootkit Blocker	✓	✓
On-Demand Scan	✓	✓
Anti-Spam (NILP, RBL, SURBL)	✓	✓
Two Way Firewall	✓	✓
Mail Anti-Phishing	✓	✓
Malware URL Filter	✓	✓
Safe Mode Boot Protection	✓	✓
Cloud Security Network	✓	✓
Real-Time eMail Scan	✓	✓
Client Live Updater	✓	✓
Network Monitoring Tool	✓	✓
Virtual Keyboard	✓	✓
Secure Web Based Management Console (SSL)	✓	✓
One Time Password	✓	✓
IP Protection	✓	✓
File Access Rights	✓	✓
File Modification Prevention	✓	✓
Password Protection	✓	✓
Remote Support	✓	✓
Centralized Reporting Feature	✓	✓
NAC and NAP Support/VMWare Support	✓	✓
Auto Backup/Restore of System Files	✓	✓
User Defined File and Folder Protection	✓	✓
Automatic Patching of Windows® Operating System Vulnerabilities	✓	✓
Advanced Self-Protection Feature	✓	✓
Detailed System Information of all Clients on Console (Asset Management)	✓	✓
Heuristic Scanning	✓	✓
Device/Application Control	✓	●
User Based Time Restriction	✓	●
Blocking of CD/DVD	✓	●
Web Protection	✓	●
Web Anti-Phishing	✓	●
Privacy Protection with Pop-Up Blocking	✓	●
USB Blocking with Password Management	✓	●
Disabling of Web Cam/SD Cards	✓	●
Bluetooth Control	✓	●

For more Comparison, please visit@ <http://download1.mwti.net/download/wikifiles/comparison/eScan-ISS-AV-SMB-Cloud.pdf>